

Преку грбот на НВО секторот се испраа милиони евра, при што намерно се правеа општи хајки за да се оцрнат кариерите на одредени видни интелектуалци и политичари.

Истовремено се исконструираа многу лажни случаи за в затвор да се испратат невини лица, иако за нив не беа поднесувани правосилни судски одлуки.

Проектите беа легло за перење пари и за лажно прокламирање на одредени квази интелектуалци, кои пишуваа стручни мислења. Додека, пак, странците кои даваа пари се согласуваа со овој начин на водење или бистрење на внатрешна политика, бидејќи тоа им одеше на рака за да ги унакажат македонските политичари, но и да ја креираат внатрешната, регионалната и геостратешката политика.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

## ШТО СÈ СЕ СЛУЧУВА ЗАД ПАРАВАНОТ НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР?



**ХОЛАНДСКАТА АМБАСАДОРКА ФРЕДЕРИКА ДЕ МАН НЕОДАМНА ПОТПИША ДОГОВОР СО СЛАЃАНА ТАСЕВА ЗА ТРИГОДИШНО ПАРТНЕРСТВО СО НЕВЛАДИНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА. ХОЛАНДИЈА ОБЕЗБЕДИ ПАРИ ЗА НИВНИТЕ АКТИВНОСТИ, НО ТИЕ ПРИВРЕМЕНО СЕ "ЗАМРЗНАТИ"**

ни" кои се одвиваа и за време на неговото "фабричко" битисување и претседателствување со организацијата, не претставува излезно решение од длабоката криза, туку масло за догревање на огнот. Но, ако проблемот на "Транспарентност Македонија" се разгледува како изолиран пример, тогаш веројатно постојат и "задни намери" не само да се има превласт врз влијателната невладина организација, туку и нејзино намерно еутанизирање, бидејќи во нашата држава претстои битката против корупцијата и организираниот криминал, која секако ќе го отвори прашањето за поврзаноста на одредени судии, адвокати и нотари со подземните елементи во општеството. Во контекст на ова може да се актуелизира и прашањето за завршувањето на мисијата која досега во земјава ја имаше "Транспарентност Македонија".

Значи, не станува збор за конструктивен или статутарен проблем, туку новонастанатата ситуација се должи на

евра, при што намерно се правеа општи хајки за да се оцрнат кариерите на одредени видни интелектуалци и политичари. Истовремено се конструираа многу лажни случаи за в затвор да се испратат невини лица, иако за нив не беа поднесувани правосилни судски одлуки. Во прилог на ова не треба да се заборава дека одредени НВО организации беа формирани за атак врз одредени министри итн. Што значи, додека пред очите на јавноста се крадеше, истата публика се замајуваше со конструирани непостоечки кризи, кои го одвлекуваа вниманието од вистинските проблеми.

За 15 години играње демократија, продефилираа илјадници невладини организации и здруженија на граѓани, кои всушност беа формирани за одредени цели. Така, на пример, пред избори се активираа партиските војници и гласноговорници, кои беа инсталирани и згрижени во невладините организации и при тоа, за млатењето празна слама, беа добро платени. Истовремено, про-

## "ТРАНСПАРЕНТНОСТ МАКЕДОНИЈА" СТАНА ТРАНСПАРЕНТНА ОВЦА ЗА СТРИЖЕЊЕ

**К**рајно лошата внатрешна и недефинирана состојба во "Транспарентност Македонија" не е последица на личната и на персоналната војна меѓу Драган Павловиќ-Латас и Сашо Ордановски, или меѓу Слаѓана Тасева и Гунер Исмаил, туку зад параванот се кријат многу политички заткулисни игри. Вклучувањето на експретседателот Зоран Јачев во рингот, кој се обидува да ги исправи многуте "криви Дри-

отворената битка меѓу најголемите македонски политички субјекти, кои сакаат да имаат превласт врз невладиниот сектор, кој сите овие 15 демократски години служеше како овца за стрижење или за нечие "блмирање".

Имено, овој врел костен е карактеристичен пример за сè она што со години се криеше и сè уште се прави зад параванот на невладиниот сектор. Преку грбот на НВО секторот се испраа милиони

ектите беа легло за перење пари и за лажно прокламирање на одредени квази интелектуалци, кои пишуваа рецензии и стручни мислења. Додека, пак, странците кои даваа пари се согласуваа со овој начин на водење или бистрење внатрешна политика, бидејќи тоа им одеше на рака за да ги унакажат македонските политичари, но и да ја креираат внатрешната, регионалната и геостратешката политика.